



Здружението „Креативни и Активни“ од Струга за потребите за спроведување на проектот: „Декада на припадност-славење на различностите“, финансиран од Европската Унија (ЕУ), програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 , Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility and Media Freedom Action 2014, Budget line: 22.020401 , Reference: EuropeAid/136-992/DD/ACT/МК објавува:

## ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ 07/2016

За набавка на услуги за ангажирање на обучувач

Акциски план за Декада на припадност-славење на различностите за периодот 2016 – 2018 година е да развие клучни активности кои треба да се спроведат за да се обезбеди успешна имплементација на проектот. Заедно, проектот и Акцискиот план ќе бидат основните алатки кои ќе ги водат двете организации Локална Агенција за Развој Струга и Креативни и Активни Струга низ процесите заради постигнување на својата визија за развојот и улогата на заедниците, засегнати страни и целната група во југозападниот регион во периодот 2016 – 2018 година. Акцискиот план ќе ги дефинира активностите за соработка на организациите што ги имплементираат истите со граѓанските организации и други групи во заедницата

Тие, исто така, ќе помогне во реализација на пилот активностите за 10 предложено од страна на проектниот тим и заедници и спроведува во рамките на времетраењето на проектот, и да предложат други пилот активности во фабриката за акција што ќе остане да се реализира и во иднина за остатокот од деценијата на припадност така што на барателот и партнерот да го предвиди континуитет и одржливост на влијание на проектот.

### Инструкции за апликантите

#### 1. Договорен орган

Здружение „Креативни и Активни“ од Струга, со адреса на ул.„Туристичка“ бб Струга , [www.creativeactive.org](http://www.creativeactive.org) има потреба од набавка на услуга за ангажирање на обучувач на акционен план за членовите на советодавниот одбор на проектот.

#### 2. Предмет на договор за набавка на услугата

Ангажирање на обучувач за одржување на обуки и изработка на акционен план “Декада на припадност – Славење на културните различности” во рамките на проектот.

Квалификации:

- универзитетско образование од областа на општествени науки,
- искуство организирање на тренинзи и обуки, и пишување на стратегии и планови за работа
- работно искуство во мултиетничко општество и работа со мешани групи и вештини за градење интеркултурна доверба.
- да биде креативен, иновативен и да има know-how пристап итн.



Decade of Belonging - Celebrating Diversity

This project is funded by the European Union



### 3. Опис на услугата

Услугата за ангажирање на обучувач за одржување на 6 обуки за членовите на советодавниот одбор и изработка на акционен план за Проектот Декада на припадност славење на различностите заедно со членовите на советодавниот одбор.

Специфични цели: организирање на обуки и изработка на акционен план.

### 4. Временска рамка

Услугата треба да се испорача во периодот 09/2016 – 12/2016, и тоа 6 дена обуки во период од 4 месеци,. Обуките ќе се одржуваат во Social Club Kombinati во Струга.

Здружението „Креативни и Активни“ од Струга го задржува правото на измена на временската рамка и испораката на наранчаната услуга од страна на добавувачот во зависност од потребите на идните активности во рамките на проектот.

### 5. Изготвување на апликација

Набавката ќе се реализира од страна на добавувачот со искуство за испорака на ваков тип на услуги. „Креативни и Активни“ од Струга во согласност со одредбите на договорот со донаторот, спроведува ограничен повик со прибирање на најмалку 3 понуди.

Апликацијата треба да се состои од:

- Кратка биографија (CV)
- Работен план (методологија за работа)

### 6. Начин на доставување на апликација

Апликациите да се доставуваат по електронски пат на [info@creativeactive.org](mailto:info@creativeactive.org).

Краен рок за аплицирање е 31.08.2016 година.

Апликациите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние што не се изработени според барањата во повикот, нема да бидат земени предвид.

### 7. Услови и начин на плаќање

Попотпишување на договорот за испорака на услуги, плаќањето ќе биде еднократно по испорака на сите обуките/целосно извршување на услугите предвидени со овој повик.

### Постапка за избор



DecadeofBelonging-CelebratingDiversity

ThisprojectisfundedbytheEuropeanUnion



## 8. Критериуми за доделување на договор

Изборот на добавувачот ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната апликација.

## 9. Отворање на апликациите

Апликациите ќе бидат отворени на ден 01.09.2016 година, во 12 часот, во Social Club Kombinati во Струга.

## 10. Известување на апликантите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за набавка со прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за набавката, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката.

